

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

од 60-тата седница на Собранието на акционери на ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје

- 1) Акционер постави прашање дали менаџментот на Банката има размислување за делба на дивиденда, со оглед на тоа што процентот на адекватноста на капиталот за скоро 1% го надминува процентот кој е пропишан со регулативата на Народна Банка на Република Северна Македонија**

Претседателот на Управниот одбор, г-дин Санел Кустурица, кој посочи дека Шпаркасе Банка АД Скопје е материјално значајна банка и дека освен законската регулатива постои и стратешки документ на мнозинскиот акционер согласно кој за исплата на дивиденда е предвидено покрај регулираниот процент на адекватност на капиталот да се додаде дополнителен 1% за да се исплати дивиденда на акционерите, како одраз на претпазлива политика, бидејќи може да дојде до промена на стапката на адекватност на капиталот од страна на регулаторот. Интенција на Банката е да се дели дивиденда доколку за тоа бидат исполнети условите бидејќи тоа би бил позитивен сигнал за инвеститорите.

- 2) Акционер постави прашање во врска со субординираниот кредит и дали неговото враќање ќе има влијание на адекватноста на капиталот**

Во одговор на ова прашање Претседателот на Управниот одбор, г-дин Санел Кустурица, наведе дека постои можност Банката да земе нов субординиран кредит бидејќи се планира зголемување на капиталот на Банката и годишен раст од 10%, бидејќи постои мотивираност кај мнозинскиот акционер за стабилност и континуиран раст на Банката, а во догледен период се планира и исплата на дивиденда на акционерите.

- 3) Акционер постави прашање за структурата на депозитите, дали се од домашни правни и физички лица или се работи за странски депозити.**

Претседателот на Управниот одбор, г-дин Санел Кустурица, наведе дека се намалуваат групациските депозити и дека депозитите се во најголем дел од домашни правни и физички лица.